

Врз основа на чл. 353 ст.1 т.1, член 358, член 383 ст.1 т.2, член 384 ст.2 и член 490 од Законот за трговски друштва и чл. 34 и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 19.04.2022 година донесе:

### **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 година

#### **Член 1**

Цементарница Усје АД Скопје оствари добивка за 2021 година во износ од 1.177.428.405 денари.

- Согласно Одлуката донесена од Одборот на директори бр. 02-498 од 22.09.2021 година исплатена е авансна дивиденда од добивката од 2021 година во износ од 686.294.400 денари врз основа на одобрените поединечни законски финансиски извештаи за 30 јуни 2021 година и за периодот од шест месеци којшто завршува тогаш. Дополнително, распределен е нето износ од 241.694.064 денари, вишок на ревалоризациони резерви кој е префрлен на нераспределена добивка. Според тоа, вкупниот распределен износ изнесува 927.988.464 денари.

- Реинвестираната добивка од 2016 година која може да се распредели во 2022 година изнесува 216.886.455 денари.

- Добивката од 2021 година по исплатата на авансна дивиденда која ќе се задржи за инвестирање во 2022 година изнесува 449.807.388. денари.

Вкупниот преостанат износ за распределба на дивиденда на акционерите по исплатена авансна дивиденда за периодот јануари - јуни 2021 година, изнесува 258.213.072 денари односно 458 денари за една акција.

Pursuant to Article 353 par. 1 item 1, Article 358, Article 383 par.1 item 2, Article 384 par. 2 and article 490 of the Trade Companies' Law and Articles 34 and 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 19.04.2022 adopted the following

### **DRAFT DECISION**

For profit distribution generated according to the Annual account and Financial Statements for the year 2021

#### **Article 1**

Cementarnica USJE AD Skopje made profit for the year 2021 in amount of MKD 1.177.428.405.

- In accordance with the Decision adopted by the Board of Directors no. 02-498 from the 22.09.2021 the advance dividend from 2021 profit has been paid in amount of MKD 686.294.400 based on the approved statutory separate financial statements as of 30 June 2021 and for the six - month period then ended. In addition, it was distributed a net amount of MKD 241.694.064 related to revaluation surplus which was transferred to Retained Earnings. Therefore, the total amount distributed was MKD 927.988.464.

- The reinvested profit from 2016 available for distribution in 2022 is in the amount of MKD 216.886.455.

- 2021 profit after the paid advance dividend that will be kept for investment in 2022 is in amount of MKD 449.807.388.

The remaining total amount of shareholders' dividend for distribution, after the payment of the advanced dividend for the period January-June 2021, is MKD 258.213.072 i.e., MKD 458 per share.

<p style="text-align: center;"><b>Член 2</b></p> <p>Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2021 година е 03.06.2022 година.</p> <p>Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2021 година е 06.06.2022 година.</p> <p>Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 07.06.2022 година.</p> <p>Исплатата на дивиденда ќе се изврши најдоцна до 30.09.2022 година.</p> <p style="text-align: center;"><b>Член 3</b></p> <p>Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.</p> <p style="text-align: center;"><b>Член 4</b></p> <p>Предлог Одлуката за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.</p> <p>Д.Н.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Архива</li> <li>- Сектор за финансии</li> <li>- Правна служба</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Article 2</b></p> <p>Last day to dividend trading right for the year 2021 shall be 03.06.2022.</p> <p>First day for trading without the right to dividend for the year 2021 shall be 06.06.2022.</p> <p>The registry date based on which the list of dividend-entitled shareholders is distributed is 07.06.2022.</p> <p>The payment of dividend shall be carried out until the 30.09.2022 at the latest.</p> <p style="text-align: center;"><b>Article 3</b></p> <p>This Decision comes into force on the day of its adoption.</p> <p style="text-align: center;"><b>Article 4</b></p> <p>The draft decision for profit distribution according to the Annual account and Financial Statements for the year 2021 is to be sent to the Shareholders assembly for its adoption.</p> <p>To be sent to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archive</li> <li>- Finance department</li> <li>- Legal Section</li> </ul>
--	--

**Одбор на директори/ Board of Directors**

**Претседател/ President**

Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras

---